



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Sluzhba na SFRJ, Beograd, Repub.
Makedonia

р. бр 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавнија 191-13-692-31, за огласи 191-13-692-31.

Среда, 27 мај 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XX

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 228.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

284.

Брз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО УСТАНОВИТЕ

Се прогласува Основниот закон за органите на управувањето во установите, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 мај 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 21 мај 1964 година.

П.Р. бр. 60
21 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО УСТАНОВИТЕ

Член 1

Во установите се образуваат совет (работнички совет односно соодветен орган на управувањето) и управен одбор.

Во установа чија работна заедница има помалку од 30 членови, функцијата на совет ја врши работната заедница. Со статутот на установата може да се предвиди работната заедница да ја врши функцијата на совет и кога таа има повеќе од 30 а помалку од 70 членови.

Во установа чија работна заедница има помалку од 10 членови, функцијата на совет и управен одбор ги врши работната заедница.

Член 2

Работењето на установата го раководи директор односно соодветен орган на управувањето.

Член 3

Членовите на советот ги избира работната заедница од својата средина, а членовите на управниот одбор — советот од редот на членовите на работната заедница односно на работната заедница кога таа ја врши функцијата на совет.

Советот има најмалку 15 членови, а управниот одбор — најмалку 5 членови.

Бројот на членовите на советот и управниот одбор се утврдува со статутот на установата.

Член 4

Со сојузен и републички закон се определуваат установите што вршат дејност или работи од посебен општествен интерес и во кои од тие установи во управувањето се определени работи учествуваат и заинтересирани граѓани, претставници од заинтересирани организации и општествената заедница (во понатамошниот текст: претставници на опште-

ствената заедница), како и начинот на нивното учествување.

Член 5

Ако до влегувањето во сила на овој закон не е донесен републички закон со кој во согласност со Уставот се регулира управувањето на установите, до донесувањето на републички закон, во установите во кои според важечките сојузни прописи во управувањето учествуваат и претставници на општествената заедница, советот на установата го сочинуваат, покрај членовите што работната заедница ги избира во смисла на членот 3 од овој закон, и претставници на општествената заедница. Овие претставници се избираат, се делегираат односно се именуваат на начинот предвиден со прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон и во број во кој на денот на влегувањето во сила на овој закон биле претставени во советот односно соодветниот орган на управувањето.

За внатрешната организација на работата и за распределбата на доходот во установите од ставот 1 на овој член одлучуваат само членовите на советот што ги избира работната заедница (совет во потесен состав). Овие членови на советот избираат членови на управниот одбор и одлучуваат за работните односи за кои според прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон одлучува советот односно соодветниот орган на управувањето, освен за именувања на раководни работни места и за избор за изборни звања. Како раководно работно место се смета секое работно место, освен работното место на директор, што како раководно е предвидено во општиот акт на установата. Директорот односно соодветниот орган на управувањето се именува на начинот предвиден со Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

До донесувањето на републички закон, за сите други работи кои според прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон спаѓаат во делокругот на советот односно на соодветниот орган на управувањето, одлучуваат членовите на советот што ги избира работната заедница и претставниците на општествената заедница (совет во поширок состав).

Член 6

До донесувањето на републички закон, во установите во кои според прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон советот односно соодветниот орган на управувањето одлучува или дава согласност на акт за распоредување на доходот на дел за лични доходи и за заеднички потреби на работниците и на дел за проширување на материјалната основа на работната заедница на установата, на таквиот акт даваат согласност членовите на советот (совет во поширок состав).

Член 7

Претседателот на советот го избира советот од редот на членовите, на советот што ги избрала работната заедница.

Советот полноважно одлучува ако на седницата присуствува мнозинството од членовите на советот, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 8

Делокругот на управниот одбор се определува со статутот на установата, во согласност со законот.

Член 9

До донесувањето на соодветен републички закон, во установите во кои според прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон во управувањето учествуваат претставници на општествената заедница како членови на посебен орган на управувањето (издавачки совет, филмски совет и др.), тој орган ги врши работите што се ставени во неговиот делокруг со прописите што важат на денот на влегувањето во сила на овој закон, и тоа на начинот предвиден со тие прописи.

Член 10

Со одредбите на овој закон не се засега во одредбите на републичките закони со кои е определено изборното тело за избор на наставници на факултетите, високите и вишите школи.

Член 11

До усогласувањето со Уставот на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62), во поглед на органите на управувањето во заводите за социјално осигурување и делокругот на тие органи важат одредбите на тој закон.

Член 12

До донесувањето на статутите на установите, прашањата што според одредбите на овој закон се регулираат со статут можат да се регулираат и со друг општ акт на советот.

Член 13

Одредбите од чл. 5 и 6 на овој закон ќе се применуваат на установите спрема кои правата на основач ги врши федерацијата и по донесување на републички закони — до усогласувањето на соодветните сојузни прописи со Уставот.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/57), од Општиот закон за организацијата на здравствената служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60, 9/61 и 22/62), од Општиот закон за заштитата на културните споменици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/59) и од други важечки сојузни прописи донесени пред влегувањето во сила на Уставот, во делот со кој се определуваат органите на управувањето во установите.

Член 15

Установите на кои се однесува овој закон ќе ја усогласат својата организација и работа со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

285.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДЕЈНОСТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање придонес од дејноста производство на спортски реквизити, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964

година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година.

П. Р. бр. 62

21 мај 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ

Член 1

Работните организации не плаќаат придонес од доходот остварен од дејноста производство на спортски реквизити.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

286.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за народната одбрана, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година.

П. Р. бр. 61

21 мај 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/55, 14/57 и 44/61) членот 71 се менува и гласи:

„Служењето на воениот рок во Југословенската народна армија трае осумнаесет месеци, освен во воената морнарица, во која служењето на воениот рок трае две години.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, служењето на воениот рок трае една година:

1) за лица што со успех ќе ја завршат школата за резервни офицери;

2) за лица со завршен прв степен на наставата односно со положени испити предвидени за првите две години на факултет, висока школа или уметничка академија и за лица со завршена виша или висока школа, уметничка академија или факултет;

3) за лица што се единствени хранители на фамилија.“

Член 2

Одредбите на членот 1 од овој закон се применуваат на обврзниците-регрути што служењето на воениот рок ќе го започнат по влегувањето во сила на овој закон и на војниците што на денот на влегувањето во сила на овој закон се наоѓаат на служење на воениот рок, а се упатени на служење на воениот рок по 1 јануари 1963 година.

Член 3

Војниците упатени на служење двегодишен воен рок во 1962 година, освен во воената морнарица, што до денот на влегувањето во сила на овој закон отслужиле осумнаесет месеци, како и тие што по влегувањето во сила на овој закон ќе навршат служење на воениот рок во траење од осумнаесет месеци, ќе се отпуштат од служењето на воениот рок пред истекот на две години кога тоа ќе го дозволат можностите за пополнување на Југословенската народна армија.

Морнарите што до денот на влегувањето во сила на овој закон се упатени во воената морнарица на служење на воениот рок во траење од осумнаесет месеци, ќе се отпуштат кога тој рок ќе го отслужат.

Са овластува државниот секретар за народна одбрана да го определи, со оглед на условите од ставот 1 на овој член, времето и начинот за отпуштање на војниците што на служење двегодишен воен рок се упатени во текот на 1962 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

287.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година.

П. Р. бр. 64
21 мај 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/63), во членот 13 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ако стопанската организација по истекот на едно тримесечје утврди дека има користено основни средства од определени групи за кои е во Тарифата пропишана норма во распон помеѓу најниската и највисоката норма, согласно со чл. 8 и 9 од овој закон, таа може за тоа тримесечје да пресме-

та и да уплати аконтација на амортизацијата и по зголемените норми за тие групи средства.

Средствата на амортизацијата, уплатени како разлика помеѓу износите пресметани по зголемените норми и износите пресметани по најниските норми, стопанската организација може да ги користи веднаш по извршената уплата.“

Член 2

Во членот 18 став 1 по зборовите: „(ред. бр. 52а)“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додава текст: „а за претпријатијата за патишта уште“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

288.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РУДАРСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за рударството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година.

П. Р. бр. 63
21 мај 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РУДАРСТВОТО

Член 1

Во Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59) називот на законот се менува и гласи:

„Основен закон за рударството“.

Член 2

Називот на главата I се менува и гласи: „Општи одредби“.

Член 3

Членот 1 се менува и гласи:

„Рудното богатство во земјата и на нејзината површина се користи во општ интерес.“

Член 4

Во членот 4 став 2 зборовите: „дадено во согласност со одредбите на овој закон“ се бришат. Ставот 3 се брише.

Член 5

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Истражувањето и експлоатацијата на другите минерални сировини се регулираат со прописите на републиката.“

Ставот 3 се брише.

Член 6

Членот 8 се брише.

Член 7

Членот 9 се менува и гласи:

„Во постапката за издавање на одобрение за истражување или експлоатација на минерални сировини надлежните органи и заинтересираните организации соработуваат со установите за геолошка служба.“

Член 8

Членот 16 се менува и гласи:

„(1) Надзор над примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, освен над примената на одредбите во поглед на заштитата при работата, вршат органите на рударската инспекција.

(2) Надзор над примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него во поглед на заштитата при работата вршат органите на инспекцијата на трудот.

(3) Органите на рударската инспекција во вршењето на надзорот од ставот 1 на овој член утврдуваат како се спроведуваат пропишаните технички мерки за рударските работи.

(4) Со прописите за мерките за заштита при работата односно за техничките мерки за рударските работи ќе се определат одредбите од тие прописи над чија примена вршат надзор органите на рударската инспекција односно на инспекцијата на трудот.“

Член 9

По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи:

„(1) Во вршењето на надзор органите на рударската инспекција и органите на инспекцијата на трудот соработуваат и меѓусебно се известуваат. Ако при вршењето на надзор органот на една инспекција утврди повреди на прописите чија примена спаѓа под надзор на органот на другата инспекција, тој е должен да го извести за тоа надлежниот орган на таа инспекција.

(2) Сојузниот секретар за индустрија и сојузниот секретар за труд ќе го пропишат начинот на соработка и меѓусебно известување на органите на рударската инспекција и органите на инспекцијата на трудот.“

Член 10

Во членот 18 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 11

Во членот 19 став 1 зборовите: „сеизмичките геофизички истражувања“ се заменуваат со зборот: „истражувањата“.

Во ставот 2 зборовите: „други геофизички“ се заменуваат со зборот: „геофизичките“.

Член 12

Во членот 20 ставот 4 се брише.

Член 13

Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Одобрението за истражување на минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.“

Член 14

Во членот 22 став 1 зборовите: „стопанската организација, установата или органот на управата на народниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „стопанската организација или установата“.

Ст. 4 и 5 се бришат.

Член 15

Чл. 25 и 26 се бришат.

Член 16

Во членот 27, ст. 4 и 5 се бришат.

Член 17

Чл. 30 и 31 се бришат.

Член 18

Во членот 32 ставот 2 се брише.

Член 19

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Барањето за издавање одобрение за истражување може да се одбие ако од приложената геолошка документација се заклучи дека не е оправдано да се истражува на предвидениот простор за истражување со оглед на геолошките услови.“

Член 20

Чл. 34, 35 и 36 се бришат.

Член 21

Во членот 39 став 1 зборовите: „што ќе ги определи републичкиот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „определени во согласност со прописите на републиката“.

Член 22

Во членот 41 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно со прописите на републиката“.

Ставот 4 се брише.

Член 23

Во членот 42 ставот 2 се брише.

Член 24

Во членот 44, ст. 3 до 5 се бришат.

Член 25

Во членот 46 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 26

Во членот 47 зборовите: „републичкиот рударски орган што го издал одобрението и на републичката установа за геолошка служба“ се заменуваат со зборовите: „органот што го издал одобрението за истражување“.

Член 27

Во членот 48 ст. 2 до 8 се бришат.

Член 28

Членот 50 се брише.

Член 29

Во членот 51 во уводната одредба зборовите: „односно на кој му е поднесена пријава“ и зборовите: „односно може да ја забрани понатамошната работа врз основа на пријава (член 35)“ се бришат.

Член 30

Во членот 53 ставот 2 се брише.

Член 31

Во членот 55 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Одобрението за експлоатација на минерални сировини го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.“

Ст. 3 и 4 се бришат.

Член 32

Во членот 56 став 3 точка 3 зборот: „економско“ се брише.

Член 33

Чл. 57 до 62 се бришат.

Член 34

Во членот 63 ставот 2 се брише.

Член 35

Во членот 65 ставот 2 се брише.

Член 36

Во членот 68 зборовите: „на републиката установа за геолошка служба“ се бришат.

Член 37

Членот 69 се брише.

Член 38

Во членот 74 ст. 1 и 3 зборовите: „градежна дозвола“ се заменуваат со зборовите: „одобрение за изградба на градежен објект“.

Во ставот 2 зборовите: „градежната дозвола“ се заменуваат со зборовите: „одобрението за изградба на градежен објект“.

Во ставот 4 зборовите: „Градежна дозвола“ се заменуваат со зборовите: „Одобрение за изградба на градежен објект“.

Во ставот 5 зборовите: „потребна градежна дозвола“ се заменуваат со зборовите: „потребно одобрение за изградба“.

Член 39

Во членот 76 став 1 зборовите: „што се потребни за отворање на рудници и за“ се заменуваат со зборовите: „што се однесуваат на отворање на рудници, на изградба на рударски објекти и на“.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 40

По членот 76 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 76а

(1) Рударските проекти од членот 76 на овој закон содржат особено: технички опис на работите за отворање на лежиштата, за подготвување на експлоатацијата, за откопување и транспорт на минералните сировини, опис на проветрувањето на јамите и откопни методи, предмер, пресметка и претсметка на работите, цртежи и графикони, како и нужни рударски планови и геолошки карти.

(2) Рударски проекти може да изработува рударско претпријатие. Рударски проекти може да изработува и друга работна организација ако располага со стручен кадар потребен за таа работа и ако е регистрирана за изработка на такви проекти.

(3) Со изработка на рударски проекти може да раководи лице што најмалку една година има вршено работи на технички раководител на погон за кој вид погон се изработуваат рударските проекти.

Член 76б

(1) Одобрение да можа според рударскиот проект да се изведуваат работите, дава органот на управата надлежен за работите на рударството што го издал одобрението за експлоатација врз основа на кое се вршат тие рударски работи.

(2) Одобрението за локација за рударските објекти, постројки и уреди се издава согласно со прописите на републиката.

Член 41

Во членот 79 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Поблиски упатства за водење на книгата и евиденцијата за резервите на минерални сировини донесува сојузниот секретар за индустрија.“

Член 42

Во членот 87 став 1 зборовите: „согласно со посебните прописи на сојузниот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „согласно со прописите на републиката“.

Член 43

Членот 88 се брише.

Член 44

Во членот 90 ставот 4 се брише.

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 4 и 5 со тоа што во новиот став 5 зборовите: „3 и 5“ се заменуваат со зборовите: „3 и 4“.

Член 45

Членот 91 се брише.

Член 46

Членот 95 се брише.

Член 47

Членот 104 се брише.

Член 48

Во членот 105 ставот 3 се брише.

Член 49

Во членот 108 став 1 по зборовите: „е должен“ записката и зборовите: „без оглед на членот 46 став 2 и членот 47 став 2 од Законот за работните односи“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „заради ставање забелешки на рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „на увид на надлежниот орган на инспекцијата на трудот“.

Ст. 3 до 6 се бришат.

Член 50

Во членот 115 став 1 зборовите: „рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „органот на рударската инспекција и на инспекцијата на трудот“.

Член 51

Во членот 117 став 1 по зборовите: „при работата“ записката и зборовите: „во смисла на членот 55 од Законот за работните односи“ се бришат.

Во ставот 3 зборовите: „го извести надлежниот рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „ги извести надлежните органи на рударската инспекција и инспекцијата на трудот“.

Член 52

Во членот 118 зборовите: „го известат надлежниот рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „ги известат надлежните органи на рударската инспекција и инспекцијата на трудот“.

Член 53

По членот 122 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 122а

За да се обезбеди потребна заштита на работниците при рударските работи, можат со прописите за заштитата на работата во рударството да се определуваат одделни технички и хигиенски мерки и средства со кои се заштитува животот и здравјето на работниците од повреди при работата, како и од професионални и други заболувања во врска со работата, а особено:

1) начинот на кој се изведуваат рударските работи;

2) какви треба да бидат јамските простории, како се изградуваат, одржуваат и проветруваат тие, за да бидат безбедни работата во нив и потребната минувачка на луѓе низ нив, како и кои мерки мораат да се преземаат за да не дојде во нив до одронување и урнување;

3) какви уреди, машини, постројки, инсталации, апарати и алат можат да се употребуваат при определени рударски работи и во рударските простории, како и какви заштитни направи тие мораат да имаат и како се одржуваат тие;

4) како се движат луѓето и се пренесуваат материјалите во јамските простории;

5) како се врши минирање, какви експлозивни средства можат да се употребуваат за тоа и како мора да се постапува со нив;

6) кои мерки мораат да се преземаат да не дојде до експлозија, пожар или штетни гасови, прав и зрачење, а ако дојде до тоа што треба да се преземе и како да се врши спасување;

7) кои лични и општи заштитни средства мораат да се употребуваат;

8) какви санитарно-хигиенски уреди мораат да постојат и како треба да се одржува хигиената.

Член 122б

(1) Со прописите за заштитата при работата во рударството можат поблиску да се определуваат и посебни услови што мора да ги исполнува работникот, како и неговите обврски и должности во поглед на безбедноста; начинот за запознавање на работникот со мерките за заштита при работата и опасностите на работното место; работата на службите за заштита при работата, за спасување и за прва помош што ги организира работната организација; обврските на работната организација за преземање определени мерки за заштита при работата и вршење надзор; кој раководител е одговорен за спроведување на која од мерките за безбедност.

(2) Со прописите за заштита при работата во рударството ќе се определи кои уреди, машини, постројки, инсталации и друга опрема не можат да се пуштат во работа пред да се добие одобрение од органот на инспекцијата на трудот односно рударската инспекција, како и кои уреди, машини, постројки и инсталации, или ливни делови, апарати и алати не можат да се употребуваат при вршење рударски работи, ако не се снабдени со соодветен атест од определена установа.

(3) Со прописите за заштитата при работата ќе се определат уредите и просториите на работните организации, што од овластените установи мораат периодично да се прегледуваат во поглед на нивната исправност и опасноста која би можела да настапи за лицата на работа, како и начинот за вршење на тие прегледи. За вршењето на овие прегледи е должна да се грижи работната организација.

(4) Уставите од претходниот став ги определува републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

(5) Прегледите на определените уреди и простории на работните организации од ставот 3 на овој член можат да ги вршат и комисиите што ги формира републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Член 54

Во членот 123 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Со прописите на републиката се регулираат прашањата на заштитата при работата во рударството што не се регулирани со прописите од ставот 1 на овој член и поблиску се регулираат прашањата што се регулирани со тие прописи.“

Член 55

По членот 123 се додава нов член 123а, кој гласи:

„(1) Надзор над примената на мерките за заштита при работата во рударството вршат републичките органи на инспекцијата на трудот, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.“

(2) Инспекторите на трудот што вршат надзор над примената на мерките за заштита при работата во рударството мораат да ја имаат определената стручна спрема и да ги исполнуваат и другите пропишани услови.

(3) Прописите за стручната спрема и другите услови, што мораат да ги исполнуваат инспекторите на трудот што вршат надзор во рударството, ги донесува сојузниот секретар за труд.“

Член 56

Членот 127 се менува и гласи:

„Рударска инспекција вршат републичките органи на рударската инспекција, ако со прописите на републиката не е определено поинаку.“

Член 57

Членот 128 се брише.

Член 58

Членот 130 се брише.

Член 59

Во членот 131 ст. 1, 4 и 5 зборовите: „рударски инженери“ се заменуваат со зборовите: „дипломирани рударски инженери“.

Во ставот 2 зборовите: „рударскиот инженер“ се заменуваат со зборовите: „дипломираниот рударски инженер“.

Член 60

Членот 133 се менува и гласи:

„Органите на рударската инспекција вршат надзор над работата на организациите за истражување и рударските претпријатија во согласност со членот 16 на овој закон.“

Член 61

Во членот 135 точка 1 зборовите: „хигиенско-технички заштитни мерки при работата“ се заменуваат со зборовите: „техничките мерки за рударските работи што се одразуваат врз сигурноста и безбедноста при тие работи“.

Точ. 2 и 3 се бришат.

Точ. 4 до 11 стануваат точ. 2 до 9.

Член 62

Во членот 136 став 2 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за што ќе го извести надлежниот орган на инспекцијата на трудот, ако наведените недостатоци и пропусти се однесуваат на прописите за заштитата при работата“.

Член 63

Во членот 137 став 1 зборовите: „може да му укаже на работничкиот совет на рударското претпријатие“ се заменуваат со зборовите: „е должен да го извести за тоа работничкиот совет на рударското претпријатие и може да му укаже“.

Член 64

Во членот 141 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ако со прописите на републиката не е определено поинаку“.

Во ставот 2 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „по прибавено мислење од надлежниот орган на инспекцијата на трудот“.

Член 65

Во членот 145 став 1 точка 2 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот: „прекршок“.

Член 66

Во членот 146 ставот 2 се брише.

Член 67

Во членот 150 став 1 точ. 1 и 2 зборовите: „рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „органот на рударската инспекција и инспекцијата на трудот“.

Член 68

Во членот 152 зборовите: „во корист на сојузниот буџет“ се бришат.

Член 69

Чл. 154 до 157 се бришат.

Член 70

Во членот 158 зборовите: „рударски инженер“ се заменуваат со зборовите: „дипломиран рударски инженер“.

инженер", а зборовите: „рударски техничар“ се заменуваат со зборовите: „рударски инженер“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Рударски техничар што е назначен за рударски инспектор до влегувањето во сила на овој закон може и понатаму да остане рударски инспектор.“

Член 71

Во членот 159 ставот 1 се брише.

Член 72

Во членот 21 став 2 и членот 55 став 2 зборот: „народни“ се брише.

Во членот 22 став 3 точка 1 и членот 56 став 3 точка 1 зборовите: „политичко-територијалната единица“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичката заедница“.

Член 73

Во членот 8 став 4 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за индустрија“.

Во членот 21 став 3, членот 42 став 1, чл. 49 и 68, членот 77 став 1 и членот 118 зборовите: „органот на управата на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата“.

Во членот 121 ст. 1 и 2 зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“.

Во членот 158 зборовите: „секретаријатот на републичкиот извршен совет за индустрија“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот секретар за индустрија“.

Во членот 159 став 2 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за индустрија“.

Член 74

Во членот 21 став 2, членот 55 став 2 и членот 146 зборовите: „сојузниот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за индустрија“.

Во членот 28 став 1 и членот 40 став 2 зборовите: „републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата надлежен за работите на рударството“.

Во членот 41 став 1 зборовите: „Републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „Органот што го издал одобрението за истражување“.

Во членот 46 став 1 зборовите: „републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „органот што го издал одобрението за истражување“.

Во членот 56 став 4, членот 81 став 3 и членот 110 став 5 зборовите: „Републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „Органот што го издал одобрението за експлоатација“.

Во членот 83 став 1 зборовите: „републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството“.

Во членот 90 нов став 5 зборовите: „републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „органот од ставот 4 на овој член“.

Во членот 92 став 1 зборовите: „Републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот орган на управата надлежен за работите на рударството“.

Во чл. 106 и 123 и членот 124 став 3 зборовите: „сојузниот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за индустрија“.

Во членот 110 став 4 зборовите: „републичкиот рударски орган“ се заменуваат со зборовите: „органот што го издал одобрението за експлоатација“.

Во членот 123 и членот 124 став 3 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за трудот“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за труд“.

Член 75

Во членот 23 ст. 1 и 2, членот 64 став 1, членот 66 став 1, членот 67 ст. 1 и 2, членот 73 став 2 и членот 97 став 2 зборовите: „рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата надлежен за работите на рударството“.

Во членот 32 став 1, членот 33 став 1 и членот 93 став 1 зборовите: „Рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „Органот на управата надлежен за работите на рударството“.

Во членот 38 став 2 зборовите: „на рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „на органот на управата надлежен за работите на рударството“, а зборовите: „рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „тој орган“.

Во членот 44 став 1 зборовите: „рударскиот орган“ се заменуваат со зборот: „органот“.

Во членот 52 зборовите: „Рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „Органот што го издал одобрението за истражување“.

Во членот 65 став 1, членот 78 ст. 3 и 4, членот 80 ст. 1 и 4, членот 86 став 3, членот 90 став 1 и нов став 4 и членот 108 ст. 4 и 5 зборовите: „рударскиот орган“ членувани и нечленувани се заменуваат со соодветно членуваните зборови: „органот што го издал одобрението за експлоатација“.

Во членот 66 ст. 2 и 3 зборовите: „рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „органот од ставот 1 на овој член“.

Во членот 70, членот 80 став 2 и членот 90 став 3 зборовите: „Рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „Органот што го издал одобрението за експлоатација“.

Во членот 78 став 4 зборовите: „известат рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „известат тој орган“.

Во членот 80 став 3 зборовите: „на рударскиот орган“ се бришат.

Во членот 105 став 2 и членот 149 став 1 точка 2 зборовите: „рударскиот орган“ се заменуваат со зборовите: „органот што го издал одобрението за истражување“.

Во членот 140 зборот: „рударски“ се брише.

Во членот 149 став 1 точка 6 зборот: „рударски“ се брише, а во точката 7 по зборовите: „забелешките на“ зборот: „рударскиот“ се заменува со зборот: „надлежниот“.

Член 76

Во членот 42 став 1, членот 68, членот 74 ст. 2 до 4, членот 77 став 1, членот 89 ст. 1 и 2, членот 90 став 1, членот 103 ст. 1 до 3, членот 119 став 2, членот 126, членот 129 став 2, членот 136 ст. 1 и 4, членот 137 став 2, членот 146 точ. 1 до 4 и членот 150 став 1 точка 3 зборовите: „рударскиот инспекторат“ членувани и нечленувани се заменуваат со зборовите: „органот на рударската инспекција“ во соодветно членување.

Во членот 129 став 1 зборовите: „рударските инспекторати“ се заменуваат со зборовите: „органи на рударската инспекција“.

Во членот 141 ст. 1 и 2 и членот 144 зборовите: „Рударските инспекторати“ се заменуваат со зборовите: „Органи на рударската инспекција“.

Член 77

Во членот 12 став 2, чл. 43 и 51, членот 78 став 2, членот 80 став 2, членот 107 точ. 1 и 2, членот 108 став 1, членот 109 став 3, членот 112 ст. 1 и 2, членот 113 став 1, членот 114 ст. 1 и 2, чл. 117 и 123, членот 136 став 2 и членот 149 став 1 точка 4 зборовите: „хигиенско-техничките заштитни мерки при работата“ членувани и нечленувани се заменуваат со зборовите во соодветно членување: „мерките за заштита при работата“.

Во членот 12 став 1, членот 107 точ. 3 и 5, членот 108 став 1, членот 109 ст. 1 до 4, членот 111 ст. 1 и 2, членот 115 став 2, членот 120 став 1, членот 124 став 1 и членот 149 став 1 точка 4 зборовите: „хигиенско-техничката заштита при работата“ членувани и нечленувани се заменуваат со зборовите во соодветно членување: „заштитата при работата“.

Член 78

Во чл. 148 и 149 и членот 150 ст. 1 и 3 зборовите: „со самостојно финансирање“ се бришат.

Во членот 148 став 1 точка 2 и членот 150 став 2 зборовите: „или пријава“ се бришат.

Член 79

(1) Прописите за хигиенско-техничките заштитни мерки што се донесени до влегувањето во сила на овој закон ќе ги усогласи со одредбите на овој закон сојузниот секретар за индустрија во согласност со сојузниот секретар за труд во рок од три месеци од денот на донесувањето на овој закон.

(2) При усогласувањето на прописите во смисла на претходниот став ќе се определат одредбите од тие прописи, над чија примена вршат надзор органите на рударската инспекција односно органите на инспекцијата на трудот.

Член 80

Одредбата на новиот член 766 став 2 на Основниот закон за рударството ќе се применува од денот на почетокот на применувањето на соодветните републички прописи.

Член 81

(1) До донесувањето на соодветните републички прописи, во поглед истражувањето и експлоатацијата на минералните сировини што не се наведени во членот 7 став 1 на Основниот закон за рударството ќе се применуваат и понатаму досегашните одредби на Законот за рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59), со соодветните казни одредби од тој закон.

(2) До донесувањето на соодветните републички прописи остануваат и понатаму во сила: Наредбата за приведување кон култура на земјиштата оштетени со рударски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59), Правилникот за водењето на евиденција и катастар на истражните простори и експлоатационите полиња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59), Упатството за поднесување на извештаите за резултатите на истражувањето и за располагањето со минералните сировини извадени при истражните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59) и Упатството за постапките за збогатување и облагородување на минерални сировини што се сметаат како експлоатација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59).

Член 82

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за рударството, како и во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон да го изврши потребното усогласување на називите на органите и изразите употребени во законот.

Член 83

Овој закон влегува во сила по истекот на трисет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

289.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, им се доделува, без обврска за враќање, износот од 1.650 милиони динари, и тоа:

1) 1.500 милиони динари — на Фондот за обнова на постраданите од земјотрес краишта на подрачјето на околицата Осиек;

2) 150 милиони динари — на Собранието на околицата Добој.

2. Средствата од точката 1 под 1) на оваа одлука се доделуваат под услов СР Хрватска да додели од своите средства износ од 1.500 милиони динари, а средствата од точката 1 под 2) на оваа одлука се доделуваат под услов СР Босна и Херцеговина да додели од своите средства износ од 150 милиони динари.

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се употребат за отстранување на последиците предизвикани со земјотресот од 13 април 1964 година и можат да се користат исклучиво за финансирање на инвестиции од општествен стандард.

4. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за финансии.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 117

21 мај 1964 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател Претседател
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

290.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 мај 1964 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, им се доделува на Југословенската инвестициона банка износот од 1.500 милиони динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за давање кредит на Банката на Социјалистичка Република Хрватска со рок за враќање од 5 години, со интересна стопа од 1% годишно и со почеток за отплатување на 1 јули 1965 година во годишни анuitети.

Средствата од наплатените анuitети по кредитот од ставот 1 на оваа точка Југословенската инвестициона банка ќе ги пренесува во корист на сметката на стопанските резерви на федерацијата.

3. Банката на Социјалистичка Република Хрватска може средствата на кредитот од точката 2 на оваа одлука да ги употреби само за давање кредити за станбена изградба на подрачјето оштетено со земјотресот од 13 април 1964 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 118

21 мај 1964 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател Претседател
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

291.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 15 мај 1964 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1963 ГОДИНА**

1. На завршната сметка на Сојузниот општествен фонд за школство за 1963 година, што ја донесе управниот одбор на Фондот на својата седница од 18 март 1964 година, според која вкупните приходи изнесуваат 618,251.727 динари, вкупните расходи 577,935.656 динари, а остатокот на средствата 40,316.071 динар, се дава согласност.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 112
21 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,

Никола Секулиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот
собор,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

292.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 15 мај 1964 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1964 ГОДИНА**

1. На финансискиот план на Сојузниот општествен фонд за школство за 1964 година, што го донесе управниот одбор на Фондот на својата седница од 18 март 1964 година, според кој вкупните приходи изнесуваат 640,316.071.— динар, вкупните расходи 631,565.052.— динари, а нераспределените средства 8,751.019.— динари, се дава согласност.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 113
21 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,

Никола Секулиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот
собор,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

293.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СТАРЕШИНИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА**

Се именуваат:

за заменик на државниот секретар за надворешни работи Марко Никезиќ, досегашен државен потсекретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

за заменик на сојузниот секретар за внатрешни работи Еди Брајник, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; за заменик на сојузниот секретар за труд Роман Албрехт, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за труд.

Сојузна скупштина

АС бр. 122
21 мај 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

294.

Врз основа на членот 179 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Просветно-културниот собор од 15 мај 1964 година, донесе

ПРЕПОРАКА**ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ****I**

Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина на својата седница од 15 мај 1964 година ја разгледуваше состојбата и актуелните проблеми на издавачката дејност, материјалните и општествените услови за производство и пласман на книгата и, во грска со тоа, улогата на библиотеките.

Врз основа на документацијата и анализите од Сојузниот секретаријат за просвета и култура, од Сојузната стопанска комора, Сојузот на издавачите на Југославија, Сојузот на друштвата на библиотекарите на Југославија и врз основа на извештајот од Одборот за издавачка дејност на Просветно-културниот собор, како и мислењата и ставовите на општествените и стручните организации што ги изнесоа нивните претставници на седницата на Одборот, по сестраната дискусија во Соборот констатирано е следното:

1. Улогата на издавачката дејност во современиот материјален, општествен и културен живот на нашата земја е се позначајна. Длабоките трансформации што се вршат во социјалната структура и порастот на стандардот; улогата на образованието во напорите за што побрзо овладување со современата технологија и создавањето на нови општествени односи; културната преобразба што зафаќа се пошироки слоеви работни луѓе и заострувањето на борбата против сите видови на заостанатост и примитивизам — сето тоа предизвикува поголема потреба од книга и постава се поголеми и нови барања пред издавачката дејност.

2. Издавачката дејност последниве години оствари значаен напредок во задоволувањето на општествените потреби. Постигнат е број од 6.000 насло-

ви и тираж од над 40 милиони примероци книги годишно. Издавачката дејност е збогатена со тематиката и разновидноста на изданијата. Постигнати се почетни резултати во издавањето на евтина, цевка книга со висок тираж. Издавањето на книга се повеќе станува фактор за меѓусебно обземање на културите на нашите народи и народности, како и за обземање на нашата култура со културите на другите народи на светот, за што посебно придонесува обемната преведувачка дејност.

3. Остварен е напредок и во економското работење на работните организации што се занимаваат со издавачка дејност. Со надминувањето на поранешните етатистичко-административни односи, овие работни организации се поуспешно се вклопуваат во општествено-економскиот систем, благодарјќи, помеѓу другото, и на мерките што ги преземаше заедницата за да ѝ се обезбедат на издавачката дејност што поповолни услови за вршење на нејзината општествена и културна улога. Преземените мерки во рамките на стопанскиот систем, како и влијанието на општествените фондови за издавачка дејност во социјалистичките републики, овозможува одржување на релативно достапните цени на книгата и насочување на издавачката дејност кон фактичните општествени потреби.

4. Преку мрежата од 16.322 библиотеки и 801 книжарница (и покрај тоа што поголем дел од библиотеките располагаат со многу скуден книжен фонд и застануваат во организацијата и методите на работата) и преку други видови на пласман на книгата, а особено со развивањето на системот на купување на отплата и претплата, со кој се опфатени повеќе од милион граѓани од нашата земја, книгата доаѓа до сè пошироки кругови на читатели. Библиотеките, читалните и книжарниците добиваат сè повеќе учество во системот на образованието и во културното издигање на граѓаните.

5. Со развитокот на општественото самоуправање во работните организации во издавачката дејност, во општествените фондови за издавачка дејност, во библиотеките и читалните, како и со остварувањето на принципот на јавност во оваа област и со поголемото ангажирање на стручната критика — создадени се услови за уште поголема ориентација на издавачката дејност и библиотекарството според потребите на работните луѓе, за поголемо демократско влијание врз токовите на развитокот во овие посебно значајни области на општествената и културната дејност.

II

И покрај остварениот напредок во издавачката дејност и во пласманот на книгата од издавачот до непосредните корисници, постојат уште не мал број проблеми што треба да се решаваат со трајно залагање на сите општествени сили, за да може оваа дејност полно да ги остварува своите општествени задачи.

1. Обемот, а особено тематската структура на издавачката дејност, сè уште застанува зад сè поголемите и поразновидните потреби од книга на работните луѓе. Постојат големи диспропорции што се последица од бавниот развој на издавачката дејност во одделни области, а особено во областа на прирачната, стручната и научно-популарната литература. Посебно застанува литературата неопходна за побрзо оспособување на производителите во совладувањето на сложените технолошки проблеми во различни области на индустријата и земјоделството, односно за оспособување на кадрите во стопанските дејности. И покрај значајниот напредок во издавањето на учебници, сè уште оваа дејност не го следи адекватно развојот на структурата на образовните институции и на потребите од образование на кадри од различни профили во одделни области на стопанството и во нестопанските дејности. Особено недостигаат голем број учебници за стручни, високи и виши училишта.

Исто така, издавачката дејност за деца и младина што би се засновала врз нови и современи

сознавања од областа на науката и техниката, како и воопшто издавањето на литература што ја развива творечката мечта на младите луѓе и одгледува сестрана активна личност, не е развиена доволно. Недостигот на оваа литература се одразува непосредно и врз самиот педагошко-образовен процес.

Издавањето на современи домашни автори и напорите за запознавање со делата на сите народи и народности на Југославија, како и преведувачката дејност — уште не достигнуа ниво кое би овозможило најдобрите остварувања во литературата да станат сопственост на сите наши народи.

2. Недоволно развиената материјална база, бавното модернизирање на графичката индустрија и незадоволителната техничка опременост на издавачката дејност, како и извесни организационно-деловни слабости, го отежнуваат побрзото преминување на сериско производство на високотиражни и поевтини изданија. Во условите на релативно голем број претпријатија што работат изолирано, со мали средства и со мал број стручни кадри, сè уште се присутни занаетчиски елементи во производството на книга, што оневозможува тиражот да стане решавачки економски фактор за намалување цената на книгата. Исто така, и недоволната еластичност на кредитниот систем во обезбедувањето на инвестициони и други кредити за развој на графичката индустрија и издавачката дејност е еден од факторите што досега го забавуваше развитокот на оваа дејност.

3. Забрзаниот развој на издавачката дејност не е придружувачан со одреден начин од прометот и пласманот на книгата. Купувачи на книгата во нашата земја се претежно граѓани поединци, што е секако мошне значаен факт. Меѓутоа, ни тука не се искористени сите можности во проширувањето на кругот на корисници на книгата помеѓу сите категории граѓани, како и во популаризирањето на книгата.

Недоволното учество на библиотеките во купувањето на книги е еден од најсериозните проблеми од чие решавање зависи понатамошниот развој на издавачката дејност. Библиотеките сега учествуваат во купувањето на книги со 3% од вкупниот годишен просечен тираж, од што се ограничува во најголема мера остварувањето на нивната функција во образовниот систем и во културното издигање на граѓаните.

Покрај ограничениот книжен фонд во библиотеките и мрежата на библиотеките е неразвиеана, а се чувствува и недостиг на квалификувани библиотекарски кадри. Основни услови на многу библиотеки уште не се обезбедени, та не постои можност за постабилно програмирање на нивниот развој. Посебен проблем претставува обезбедувањето на извори на финансиски средства, пред сè од страна на комуните, а потоа од работните и општествените организации, како и од самите корисници. Недостигот на потесна соработка на библиотеките и читалните со работните и општествените организации, како и бавното воведување на современи и еластични форми и методи за врзување на читателите за библиотеката, го забавува остварувањето на нивната општествена улога.

Иако се проширува практиката да се купуваат книги на отплата и претплата, сè уште не се опфатени со овој систем сите категории граѓани ниту се развиени доволно други форми на продавање книги — по пат на комисиона продажба, преку антикварници, продажба во киосци, самоупслуги, преку аквизитери итн.

Во книжарството исто така постојат низа недостатоци што особено се покажуваат во недоволната развиеност на мрежата на книжарници, потоа во занемарувањето и потиснувањето на продажбата на книги во книжарски дуќани на сметка на канцелариските и други материјали, во недостигот на стручни кадри за работа во книжарници и сл. Освен тоа, релативно нискиот книжарски рабат во сегашните услови не го стимулира доволно книжарството за развивање на прометот на книги.

III

Имајќи го предвид сè поголемото значење и улогата на книгата во нашиот општествен, културен и стопански развој, а за да се унапреди понатаму материјалната и општествената положба на издавачката дејност, Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина ја донесува следната

ПРЕПОРАКА

1. Работните организации и органите на самоуправувањето во издавачката дејност и графичката индустрија треба порешително да се насочат кон овладување со современите технолошки процеси, поорганизирано да пристапат кон истражување и искористување на постојните резерви и други можности за да се унапреди издавачката дејност. Значајна улога во тоа можат да имаат постојаните напори за развивање и продлабочување на соработката помеѓу работните организации во издавачката дејност. Треба да се тежнее кон сè поорганизирано координирање и усогласување на издавачките програми, кон кооперација врз заеднички издавачки потфати и други форми на деловна соработка и интеграција, врз основа на здружување на специјализацијата на дејноста. Постојните позитивни форми на соработка и координација во издавачката дејност и понатаму треба да се развиваат.

2. За понатамошниот развој на издавачката дејност, покрај напорите за зголемување на обемот и тиражот, од посебно значење е активността да се подобри структурата на книжниот фонд во правецот на посилна афирмација на издавањето на научна и стручна литература, на издавањето на потребни учебници за сите образовни институции, како и на поширокото издавање на литература за деца и младина. Треба и понатаму да се настојува за што пошироко заемно преведување и издавање на дела на народите и народностите на Југославија преку развивање разни форми на соработка, координација на издавачките планови и обезбедување материјални и други услови за таа цел. Исто така, од особено значење е книжните фондови да се комплетираат со највредните остварувања на културата на другите народи, а посебно на народите на новоослободените земји.

При тоа треба постојано да се води сметка за уметничкото, научното и идејното ниво на издавачката дејност, настојувајќи тоа ниво постојано да се издига во духот на нашиот социјалистички стремеж. Исто така треба да се подобрува квалитетот на забавната литература, а посебно на онаа што е наменета за младината и пошироката читачка публика. На тој начин би се отстранила сè уште честата појава во издавачката дејност на некои претпријатија да се публикуваат дела лишени од идејни, естетски и морални квалитети.

Покрај улогата што во согледувањето и решавањето на структуралните и други проблеми во издавачката дејност треба да ја имаат првенствено издавачките организации и нивните органи на самоуправувањето, неопходно е во ова да се ангажираат и пошироките општествени фактори, а пред сè оние што се непосредно заинтересирани за развојот на одделни видови издавачка дејност. Значајна улога во тоа треба да има перспективното програмирање, доследната примена на принципот на јавност во работата на издавачките претпријатија, како и развивањето на критички однос кон движењето и проблемите на издавачката дејност.

3. Покрај подигањето на квалитетот на издавачката дејност, потребно е поупорно залагање за економична и подостапна цена на книгата, по пат на пошироко воведување изданија на евтина, цевна книга, и тоа од сите области на литературата, и да се преземаат мерки за отстранување на дејството на вонекономските фактори што влијаат врз зголемувањето на цената на книгата. Во врска со тоа треба да се разгледа начинот за формирање и структурата на цената на книгата, и да се настојува да се зајакнуваат оние елементи во структурата на цената што го стимулираат квалитетот и авторот, го развиваат основот за проширената репродукција

во издавачките организации и придонесуваат за поширок пласман на книгата.

Во издавачката дејност и во иднина ќе има значење интервенцијата со општествени средства во поттикнувањето на изданија за кои општествената заедница е посебно заинтересирана. Во таа смисла, општествено-политичките заедници и сите заинтересирани фактори треба и понатаму, по пат на разни форми на материјална и морална стимулација, да му обрнуваат внимание на унапредувањето на издавачката дејност, а особено на издавачката дејност на уставовите што имаат посебни задачи на подрачјето на науката и културата.

4. За понатамошниот развој на издавачката дејност како стопанска гранка е посебно значајно при разработката на инструментите на стопанскиот систем и општествениот план да се имаат предвид потребните материјални и општествени услови (кредитен систем, придонеси за заедницата, еднакви економски услови за стопанисување, цена на репродукциониот материјал, цена на книгата и нејзина структура и сл.), како и нерешените проблеми на оваа дејност, за да се најдат соодветни решенија за нејзин оптимален развој во наредниот период.

5. Треба да се вложат сестрани напори за да се подобрат условите и прошират разновидните форми за пласман на книгата. Потребно е да се разгледа можноста за воведување соодветни стимулативни елементи во прометот на книгата, посебно преку кредитирање на најшироките категории читатели, потоа на библиотеките и книжарниците, што ќе придонесе за поширока и побрза циркулација на книгата. Потребно е да се развива и усовршува пропагандата на книгата, како и сестрано да се поттикнува интересирањето на широк круг читатели за книгата. Ова бара поголемо и поорганизирано ангажирање на работните организации во издавачката дејност и прометот на книгата, во што треба да им помогнат општествените организации и институции, посебно оние што се занимаваат со образование и воспитување на младината.

6. Просветно-културниот собор посебно им препорачува на општествено-политичките заедници да се ангажираат за понатамошното развивање на мрежата на библиотеки и читални и за нивното организационо, материјално и кадровско зацврстување. Библиотеките треба да станат првенствени набавачи на книги и културни установи што ќе знаат да го заинтересираат читателот за книгата и да им ја сторат книгата достапна на најшироките кругови на работните луѓе. Со оспособување на библиотеките да станат најголеми купувачи на книгата истовремено би се создале услови за постабилна издавачка дејност, за понатамошен пораст на тиражот, а со тоа и за намалување на цената на книгата и би се остварило непосредно влијание на корисниците на книгата врз структурата на издавачката дејност.

Поради тоа во рамките на создавањето на поповолни материјални услови за образовните и културните дејности во наредниот период, треба да се обезбеди соодветно место за изградба на библиотеки и читални и за финансирање на нивната дејност. Работата на библиотеките би требало да се третира како неопходен, составен дел од целокупната културно-образовна дејност, та и прашањето на нивното финансирање да се решава во тие рамки. Библиотеките покрај стекнување доход од страна на основачот и мобилизирањето на други извори на средства, треба да се ориентираат и кон ангажирање на средства од корисниците на услугите и работните организации, со што ќе се обезбеди нивното побрзо економско осамостојување и поефикасно влијание на читателите врз нивната работа.

Покрај развојот на специјализираните научни и стручни библиотеки, треба особено да се insistира на развивањето и засилувањето првенствено на поголеми матични библиотеки во општините и соодветните региони, како и на ширењето на амбулантни, позајмни библиотеки и отворањето на библиотечни пунктови и читални во населбите и месните заедници, а со цел максимално да им се доближи книгата на читателите.

Посебно значење имаат библиотеките во училиштата и други институции, синдикални и други општествени организации, та при формирањето на овие библиотеки и обезбедувањето на услови за нивната работа, како и за засилување на нивните книжни фондови, би требало да се има предвид улогата што тие ја вршат во остварувањето на основните задачи на овие установи и организации.

7. Просветно-културниот собор исто така им препорачува на општествено-политичките заедници да се ангажираат за понатамошно развивање на мрежата на книжарници и за засилување на нивната дејност. Посебно внимание треба да им се обрне на кадрите што работат во книжарството, особено на нивното образование.

8. Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина го изразува своето уверение дека проблемите на издавачката дејност можат ефикасно да се решаваат само со заеднички, координирани напори на сите општествено-политички фактори, работни организации и општествено-политички заедници, не само во решавањето на материјално-општествените услови за издавање на книгата туку и во развивањето на интересирањето и потребите од книга, во подоброто користење и чување на вредните книжни фондови и воопшто во развивањето на односот кон книгата како неопходен фактор на културниот напредок.

Соборот им препорачува на општествено-политичките и други општествени и стручни организации систематски да ги следат и разгледуваат актуелните проблеми на издавачката дејност и пласманот на книгата и да им даваат и понатаму помош на издавачките претпријатија, библиотеките и читалните при програмирањето на нивната дејност во согласност со потребите на општеството и стопанството.

Сојузна скупштина

АС бр. 125
15 мај 1964 година
Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодорвиќ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Никола Секулиќ, с. р.

295.

Врз основа на членот 219 од Законот за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61) во врска со членот 13 точка 9 став 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за труд пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОДОЛГОТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТА ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ ЗЕМЈИ

Член 1

Работниците на работни организации на кои се однесува Законот за работните односи (во понатамошниот текст: работникот) што вршат работи во странски земји со тешки климатски услови за живот, користат подолг платен годишен одмор и други годности во врска со користењето на годишниот одмор според одредбите од овој правилник и статутот односно друг општ акт на работната организација.

Член 2

Работник на работа во земјите од членот 1 на овој правилник кој во тие земји ќе остане потрајно, има право на годишен одмор до 2 месеца, и тоа по секои 18 месеци поминати во тие земји.

Член 3

Ако работникот од членот 2 на овој правилник користи годишен одмор во Југославија, има право на надоместок на превозните трошоци за доаѓање во Југославија и за враќање во местото на запослувањето.

Правото на надоместок од ставот 1 на овој член го имаат и членовите на потесната фамилија на работникот, што се наоѓаат со него во странската земја.

Времето потребно за доаѓање во Југославија заради користење на годишен одмор и за враќање во странската земја во местото на запослувањето, не се засметува во годишниот одмор.

Член 4

Работните организации со својот статут или друг општ акт поблиску ја определуваат должината на годишниот одмор во смисла на одредбите од овој правилник, начинот на исплатата на надоместокот на личниот доход и превозните трошоци, како и другите годности во врска со користењето на годишниот одмор.

Со статутот или со другиот општ акт од ставот 1 на овој член не можат да се пропишуваат права и годности поголеми од оние што се утврдени со Уредбата за годишниот одмор на службениците на служба во определени странски земји („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-34/64-5
15 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
Ристо Цунев, с. р.

296.

Врз основа на точката 9 став 4 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64), на предлог од Народната банка, Сојузниот секретаријат за финансии издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КРЕДИТИ ЗА ПРОДАЖБА НА КНИГИ НА КРЕДИТ НА БИБЛИОТЕКИТЕ

1. Деловните банки можат од сите банкарски средства да им одобруваат на издавачките претпријатија кредити за продажба на книги на кредит на библиотеките што имаат статус на работна организација.

Роковите за враќање на кредитите одобрени на издавачките претпријатија не можат да бидат подолги од роковите за отплата на книгите продадени на библиотеките.

2. Кредитите од точката 1 на оваа наредба деловните банки можат да им ги одобруваат на издавачките претпријатија за покривање на вредноста на книгите што тие им ги продале на библиотеките на кредит со рок за отплата до 3 години и со услов за отплатата на книгите да дала гаранција општествено-политичката заедница што ја основала библиотеката. Оваа гаранција може да ја даде и друг основач на библиотека, ако деловната банка оцени дека е тој кредитно способен.

3. Народната банка дојнесува, по потреба, технички упатства за постапката за одобрување кредити на издавачките претпријатија, како и за потребната документација.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-420-34
20 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

297.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за одобрување регрес за јагленот за коксирање увезен во 1963 и 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ ЗА ЈАГЛЕНОТ ЗА КОКСИРАЊЕ УВЕЗЕН ВО 1963 И 1964 ГОДИНА

1. Коксарниците го остваруваат правото на регрес од точ. 2 и 3 на Одлуката за одобрување регрес за јагленот за коксирање увезен во 1963 и 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за регрес до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Кон барањето за регрес од точката 2 на Одлуката коксарниците прилагаат:

1) доказ дека јагленот за коксирање за кој се бара регресот е набавен од средствата на заемот склучен кај Exim банката. Како овој доказ служи копијата од налогот до Народната банка за отворање акредитив за плаќање од средствата на заемот добиен од Exim банката;

2) доказ дека јагленот за коксирање за кој се бара регресот е превезен со бродови под знамето на Соединетите Американски Држави. Како овој доказ служи преписот или фото-копијата од charter party и од коносманот;

3) пресметка на регресот за единица на мера и за вкупната количина.

3. Кон барањето за регрес од точката 3 на Одлуката коксарниците прилагаат:

1) доказ дека платениот износ на поморската возарина за превоз на јагленот за коксирање увезен за 1964 година е поголем од 3.165 динари односно од 4,22 долари САД за 1 тон (1000 кг). Како овој доказ служи преписот или фото-копијата од charter party и од коносманот;

2) пресметка на регресот во која се внесуваат податоци за вкупно превезените количини на јаглен за коксирање, за фактично платениот износ на возарината за 1 тон, за разликата помеѓу фактично платениот износ на поморската возарина и цената на поморскиот превоз од 3.165 динари односно од 4,22 долари САД за 1 тон (1000 кг).

Барањето за регрес се поднесува за вкупни количини на јаглен за коксирање превезени со одделни бродови или за превезени одделни партии од тој јаглен.

4. Во количината на јаглен за коксирањето од 402.000 тона за која според точката 3 на Одлуката се одобрува регресот, влегува јагленот за коксирање увезен за 1964 година со бродовите „Пиран II“ и „Markit Brevig“ во вкупна количина од 28.994 тона, оцаринет на 27 ноември и 23 декември 1963 година, а која количина се затекнала на складот на 31 декември 1963 година во коксарницата и на Риека, како и јагленот за коксирање увезен од 1 јануари 1964 година.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за регрес во поглед пресметувањето на регресот и документацијата исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на коксарницата, а на товар на сметката бр. 630 — 38/1 — Регрес за јагленот за коксирање во 1963 година од средствата на Exim банката, односно на товар на сметката бр. 630 — 38/2 — Регрес за јагленот за коксирање увезен за 1964 година.

6. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи од оригиналните документи (налог до банката за отворање акредитив, charter party, коносман и сл.), тие преписи мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да има втиснат печат на корисникот на регресот, а оригиналниот документ се поднесува на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ што се поднесува на увид, а по кој е одобрен регресот, да назначи дека е остварен регресот.

7. Корисниците на регресот се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција за остварениот регрес.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443/26

13 мај 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

298.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА СОИНА САЧМА И СОИНИ ПОГАЧИ

1. Стопанските организации што се занимаваат со преработка на маслодајки — фабриките за масло (во понатамошниот текст: корисникот на регресот) го остваруваат регресот од точката 1 на Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање за регрес до филијалата на народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на регресот има право на регрес за сите количини на соина сачма и соини погачи што ќе им ги продаде на определените производители на храна за добиток по цените од Одлуката за највисоките продажни цени за соина сачма и соини погачи од соја од родот на 1964 и наредните години („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64).

2. Како производители на храна за добиток од точката 1 на Одлуката се подразбираат фабриките на храна за добиток и работилниците — мешални на храна за добиток при земјоделските организации што се регистрирани како самостојни погони или се води за нив издвоено книговодство односно постојана евиденција во рамките на централното книговодство.

3. Кон барањето за регрес корисникот на регресот прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за продадените и испорачаните количини на соина сачма и соини погачи;

2) доказ за извршените испораки;

3) пресметка на регресот со податоците за продадените и испорачаните количини на соина сачма и соини погачи изразени во килограми и износ на регресот за 1 кг и за вкупната количина.

Исплатата на регресот од точката 1 на Одлуката се врши од средствата на сојузниот буџет за 1964 година предвидени за премии за соја.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за регрес во поглед на пресметувањето на регресот и документацијата е исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 101-14-630-23 — Регрес за соина сачма и соини погачи.

Корисникот на регресот е должен во своето книговодство да води уредна и ажурна евиденција за остварениот регрес.

5. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи на оригиналните документи (сметка, фактура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат

заверени со потпис од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на регресот, а оригиналните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид, а по кој е одобрен регресот, да назначи дека регресот е остварен.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-94/6
5 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

299.

Врз основа на точката 11 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко гудре за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63, 1/64 и 16/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКО ГУДРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко гудре за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63 и 9/64) по точката 13 се додава нова точка 13а, која гласи:

„13а. За вештачкото гудре испорачано во 1964 година на купувачите од точката 1 став 1 под 1 до 7 на Одлуката за кое е остварен регрес во височината определена со Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко гудре за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63 и 1/64) корисниците на регресот ја остваруваат разликата помеѓу износот на остварениот регрес и износот на регресот определен во точката 1 на Одлуката за измени на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко гудре за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/64) со поднесување на барањето до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Кон барањето корисниците на регресот прилагаат:

1) спецификација за испорачаните количини на вештачко гудре од домашно производство;

2) согласност на Сојузниот завод за цени за новите продажни цени на вештачкото гудре.

Спецификацијата на вештачкото гудре од ставот 2 на оваа точка мора да содржи:

1) точен назив на видот на вештачкото гудре, со назначување на процентот на активна хранлива материја;

2) број и датум на фактурата;

3) вкупен износ на фактурата по која е остварен регресот;

4) вкупен износ по новата цена, за кој се бара разликата на регресот;

5) датум на испораката;

6) количина изразена во тони;

7) број и датум на износот од Службата на општественото книговодство, со назначување на вкупниот регрес што е одобрен, во кој е содржан и остварениот регрес за вештачко гудре за кое се бара разликата во височината на регресот;

8) износ на остварениот регрес, износ на новиот регрес и износ на разликата.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-78/6
5 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

300.

Врз основа на членот 9 став 2 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за земјоделството и шумарство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1964 година за унапредување на земјоделството и шумарството (во понатамошниот текст: средствата) се држат на сметка кај филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство.

2. Средствата, чии носител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: носителот на средствата), се користат за намените предвидени со Програмата за употреба на средствата на Сојузниот буџет за 1964 година за унапредување на земјоделството и шумарството (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел на Одлуката за Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/64).

3. Средствата можат да им се даваат на стопански организации, установи, општествено-политички заедници и др. (во понатамошниот текст: корисниците) само за работите за унапредување на земјоделството и шумарството што се опфатени со Програмата.

4. Средствата им се даваат на корисниците врз основа на договор склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот по донесувањето на Програмата.

5. Средствата им се одобруваат на корисниците според Програмата.

6. При изборот на корисниците првенство имаат корисниците што обезбедуваат најповолни услови за извршување на задачите од Програмата, како и поголемо сопствено учество во финансирањето на односната задача од Програмата.

7. Договорот помеѓу носителот на средствата и корисникот треба да содржи, покрај општите елементи, и:

а) обврски на носителот на средствата:
1) на корисникот да му го обезбеди договорениот износ на средствата за извршување на задачите од Програмата;

2) на корисникот по потпишувањето на договорот да му дозначи аванси до договорените износи;

3) по потреба да врши контрола дали корисникот ги троши примените средства наменски и работите ги изведува квалитетно и совесно;

4) да му ја запре исплатата на средствата на корисникот ако тој ненаменски ги троши примените средства или работите предвидени со Програмата ги изведува неквалитетно и несавесно;

б) обврски на корисникот:

1) дека задачите од договорот ќе ги изврши во договорениот рок, најквалитетно и најсовесно;

2) дека искуствата и резултатите постигнати во извршувањето на задачите од договорот ќе им ги стави на располагање на сите заинтересирани земјоделски и шумски организации, како и на другите

организации во Југославија, што ќе имаат интерес за тие резултати, и тоа, по правило, без надоместок.

8. Корисникот може да ги троши средствата само за намените предвидени со договорот.

9. Покрај давањето на аванс, носителот на средствата може на корисникот да му врши и повремено исплати врз основа на парични документи или привремено пресметковни ситуации за извршените работи.

Конечното пресметување помеѓу носителот на средствата и корисникот се врши врз основа на документите или пресметковната ситуација за извршените сите работи во 1964 година.

Корисникот е должен да изврши конечно пресметување во рок од 30 дена по истекот на рокот во договорот определен за завршување на работите, а најдоцна до 20 декември 1964 година.

Во рокот од ставот 3 на оваа точка корисникот е должен да му ги врати на носителот на средствата сите непотрошени и ненаменски потрошени средства.

10. Ако работите не можат да се извршат во договорениот рок поради пречки за кои не е крив корисникот, тој е должен да го извести за тоа носителот на средствата и да бара продолжување на рокот за извршување на тие работи.

11. Корисникот е должен во рок од 30 дена по истекот на рокот предвиден за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануари 1965 година, да му достави на носителот на средствата издвоен стручен извештај за извршувањето на работите. Од овој извештај треба да се гледаат: начинот на работата, постигнатите резултати (описно и во броеви), како и корисноста на овие резултати и работа, и тоа за секоја намена посебно.

12. Заради исплатување на договорените износи на средствата, носителот на средствата донесува решение и издава наредба и налог за исплата.

Носителот на средствата може да одобри да се исплати аванс и без поднесена документација, ако е давањето на авансот предвидено со договорот.

Сите исплати од средствата одобрени според Програмата се заклучуваат на 31 декември 1964 година.

13. По истекот на 1964 година носителот на средствата составува преглед на потрошените средства според Програмата.

Тој преглед се состои од:

1) извештај за извршувањето на Програмата со особен осврт врз постигнатите резултати од точката 11 на ова упатство;

2) преглед на извршувањето на претсметката на употребата на средствата, по партии и позиции на претсметката, заверен од филијалата на Народната банка преку која се извршува претсметката;

3) преглед на неизвршените обврски и преглед на непресметаните аванси до крајот на 1964 година.

14. При извршувањето на претсметката на употребата на средствата според Програмата во сè ќе се применуваат одредбите од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), Уредбата за извршување на буџетите и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 53/56, 16/58 и 41/59) и другите сојузни прописи што се однесуваат на користењето на буџетските средства.

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 415—14
18 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

301.

Врз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот секретаријат за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖАТА ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Трговските стопански организации можат за покривање на своите трошоци на трговијата во прометот на големо на производи на црната металургија да засметуваат вкупна маржа до 7%.

Во транзитниот промет на големо на производи на црната металургија може да се засметува маржа до 3%.

Маржата од ставот 1 на оваа точка се засметува на продажната цена на производителот франку натоварено во вагон, брод или шлеп.

2. Ако во прометот на големо на производи на црната металургија учествуваат две трговски стопански организации, тие спогодбено ја делат маржата од точката 1 став 1 на оваа наредба.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на маржата во прометот на големо на производи на црната металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1942/1
20 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

302.

Врз основа на членот 64 став 6 и членот 70 став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот секретаријат за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЧЕЛИК

1. Наредбата за определување посебни услови за прометот на челик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/60 и 18/61) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1941/1
20 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

303.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ПРАВНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се одобрува основањето и работата на Друштвото на правниците во стопанството на Југославија, според поднесениот статут усвоен на Основачкото собрание на Друштвото одржано на 20 декември 1963 година во Загреб.

Седиштето на Друштвото е во Загреб, а дејноста на Друштвото се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 1-185/1
8 мај 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

304.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КОЊИ ЗА КОЛЕЊЕ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат Прописи за квалитетот на коњи за колење РК-ЕЗ.

2. Прописите од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Прописите од точката 1 на ова решение влегуваат во сила на 1 јули 1964 година.

Бр. 07-3475
14 мај 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација
инж. **Славољуб Виторовиќ** с. р.

305.

Врз основа на членот 4 став 1. членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНОРГАНСКИ БАЗИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Натриумхидроксид, технички (каустична сода, жива сода) — — — JUS H.B1.030

Натриумхидроксид електролитичен, технички (во раствор) — — — JUS H.B1.031
Натриумхидроксид електролитичен, технички — — — — — JUS H.B1.032

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1964 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Натриум-хидроксид, технички — — JUS H.B1.030 донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за производите на хемиската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 август 1964 година.

Бр. 22-3445
13 мај 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ**, с. р.

306.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Јаглендисулфид, технички — JUS H.B1.106

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 август 1964 година.

Бр. 22-3446
13 мај 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ**, с. р.

307.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цинкоксид, технички (цинково белило) — — — — — JUS H.C1.020
Литопон — — — — — JUS H.C1.021

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1964 година.

Бр. 22-3447/1
13 мај 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

308.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ НА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА МАНГАНОВИТЕ РУДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Определување на арсенот — — — JUS B.G8.209
Определување на вкупниот манган JUS B.G8.211
Определување на сулфурот — — — JUS B.G8.212
Определување на фосфорот — — — JUS B.G8.213
Определување на бакарот — — — JUS B.G8.214

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1964 година.

Бр. 03-3035
27 април 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

309.

Врз основа на членот 32 во врска со членот 17 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57, 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/64) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Народната банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР

1. Потрошувачките кредити одобрени на работниците, службениците и на другите определени категории корисници за подмирување на трошоците на годишниот одмор се исплатуваат во бариражи чекови.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 31
18 мај 1964 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

310.

Врз основа на членот 32, во врска со членот 9 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57, 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Народната банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ

1. Во Упатството за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63), во точката 3 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, по одобрувањето на потрошувачкиот кредит за купување на автомобил, а пред неговото користење, корисникот на кредитот полага во готови пари најмалку 20% од износот на одобрениот кредит.“

2. Точката 4 се брише.

3. Ова упатство влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 35
23 мај 1964 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

311.

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 10 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и со точката 1 од Наредбата за одобрување кредити во 1964 година по пат на непосредна погодба од страна на Југословенската земјоделска банка за вложувања во основни и трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/64), Управниот одбор на Југословенската земјоделска банка донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ

ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ОД СРЕДСТВАТА НА СВОЈОТ КРЕДИТЕН ФОНД И ОД ДРУГИ ДИНАРСКИ СРЕДСТВА, КАКО И ОД РАСПОЛОЖИВИТЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА, КЕ ОДОБРУВА КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Во Поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка од средствата на својот

кредитен фонд и од други динарски средства, како и од расположивите девизни средства, ќе одобрува кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64) во точката 2 став 1 во одредбата под 3 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) за купување обработливо земјиште од приватни сопственици и за трошоците за приведување на тоа земјиште кон интензивно производство (групирање, агромелиорации, хидромелиорации и др.)“

Во ставот 2 одредбата под 3 во текстот под в) на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) за кредит за купување земјиште од приватни сопственици и за трошоците за приведување на тоа земјиште кон интензивно производство — 100% кога куповната цена на земјиштето, без оглед на класата, заедно со трошоците за приведување на тоа земјиште кон интензивно производство изнесува до 110.000 динари за 1 ха земјиште. Ако куповната цена на земјиштето и трошоците за приведување на тоа земјиште кон интензивно производство го надминуваат наведениот износ, учеството на средствата на кредитниот фонд може да се зголеми за 50% од таа разлика.“

2. Во точката 4 став 1 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) учеството на средствата од кредитниот фонд на Банката во однос на претсметковната вредност на инвестициите не може да биде поголемо, и тоа:

а) за кредит за набавка на опрема која непосредно му служи на земјоделското производство — од 70%;

б) за кредит за набавка на опрема која служи за примарна преработка и транспорт на земјоделски производи — од 50%.“

3. Точката 11 се менува и гласи:

„11. Банката ќе им одобрува на деловните банки кредити за инвестициите предвидени во точката 1 само ако деловните банки од средствата на своите или други фондови и од средствата на кредитот добиен од Банката им одобрат кредити на крајните корисници за тие инвестиции:

1) со ист рок за враќање или со рок за враќање кој за крајниот корисник е поповолен од рокот по кој деловните банки ѝ го враќаат на Банката кредитот;

2) со интерес по стопа која не може да биде поголема од 0,5% од интересната стопа по која деловните банки ѝ го враќаат на Банката кредитот.“

Бр. 4446/1

13 мај 1964 година

Белград

Југословенска земјоделска банка

Претседател
Генерален директор, на Управниот одбор,
Бранко Карановиќ, с. р. Ристо Цунов, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за квалитетот на млекото и производите од млеко, сирилата и млекарските култури, сладоледот и прашокот за сладолед, јајцата и производите од јајца, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО И ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЛЕКО, СИРИЛАТА И МЛЕКАРСКИТЕ КУЛТУРИ, СЛАДОЛЕДОТ И ПРАШОКОТ ЗА СЛАДОЛЕД, ЈАЈЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЈАЈЦА

Во членот 15 став 2 точка 3 наместо зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Во членот 36 став 1 точка 6 наместо процентот: „8,4%“ треба да стои: „8,5%“.

Во членот 71 во уводната реченица наместо зборот: „градбата“ треба да стои: „граѓата“.

Во членот 102 став 1 наместо зборовите: „Крем-сладоледот“ треба да стои: „Крем-сладоледот без јајца“.

Во членот 125 став 2 наместо зборот: „температура“ треба да стои: „температура пониска“.

Од Сојузниот секретаријат за трговија, Белград, 15 мај 1964 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 13 од 23 април 1964 година објавува:

Одлука за промена на името на општината Видем-Кршко;

Решение за потврда на измените и дополненијата на Правилата на Фондот на СР Словенија за унапредување на земјоделството.

Општи акти на самоуправните организации, и тоа:

Заклучок за определување на стопата на основниот придонес за инвалидско осигурување, на стопата на основниот придонес за пензиско осигурување и на стопата на придонесот за додаток на деца во 1964 година;

Заклучок за определување на процентот од приходите остварени со основните придонеси за инвалидско осигурување и за пензиско осигурување што во 1964 година се издвојуваат за сигурносна и валоризациона резерва на фондот на инвалидското осигурување и на фондот на пензиското осигурување;

Исправка на Заклучокот за измени на Заклучокот за мерилата и начинот на разврстување на осигурениците — занаетчиј во осигуречнички разреди.

Во бројот 14 од 7 мај 1964 година објавува:

Закон за почетокот на работењето на општинските органи на управата за внатрешни работи со проширена надлежност;

Закон за алиментациите на бабиците;

Закон за возните повластици за кои се дава регрес од републичкиот буџет;

Одлука за дополние на Одлуката за плаќање придонес за социјално осигурување за определени категории корисници;

Решение за именување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за истражувачка работа и високо школство;

Прилог: Упатство за некои прашања на постапката за спроведување избори на органи на управувањето во работните организации.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 14 од 24 април 1964 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на надоместоците на републичките пратеници и функционерите што ги избира или ги именува Собранието на СР Босна и Херцеговина;

Одлука за основање Комисија за статутите на стопанските организации;

Одлука за основање Комисија за статутите на работните организации;

Одлука за давање согласност на Завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;

Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Решение за разрешување на директорот на Управата за имотно-правни работи;

Наредба за дополнување на Наредбата за определување на местата во кои домаќинствата можат да им се одобруваат кредити заради зголемување капацитетот и подобрување условите за сместување и прехрана на туристи.

Во бројот 15 од 8 мај 1964 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување органи за вршење на работите од членот 128 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување;

Одлука за укинување на Одлуката за основање Републички одбор за координација на работата за давање помош за пострадали во Скопје;

Одлука за процентот по кој од придонесот за запослување на работници во 1964 година ќе се издвојува дел од средствата за Републичкиот завод за запослување на работници;

Одлука за припојување на Аптеката на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи кон Поликлиниката на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за измена на Решението за определување на патишта од II ред;

Наредба за измена на Наредбата за одбраната од поплава, за генералниот план и организацијата на мрежата на органи за одбрана од поплава.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 16 од 25 април 1964 година објавува:

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за кредитирање на нестопански инвестиции;

Одлука за изменување на Одлуката за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд;

Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;

Решение за назначување директор на Педагошката академија во Битола;

Решение за разрешување и назначување управник на Болницата за душевно болни во Демир Хисар;

Наредба за изменување на Наредбата за одредување риболовни води за стопански риболов;

Наредба за изменување на Наредбата за определување ловостој на одредени видови риби и ракови.

Во бројот 17 од 30 април 1964 година објавува:

Закон за печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за разрешување и избор на претседател на Окружниот стопански суд во Скопје;

Решение за распишување на дополнителни избори за пратеник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Саат Кула I;

Исправка на Решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на Стопанската банка на СРМ.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичка Републике Црне Горе“ во бројот 9 од 30 март 1964 година објавува:

Решение за именување на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта што ги именува Извршниот совет;

Правилник за содржината и начинот на водењето на регистарот на заштитените објекти на природата;

Упатство за заштита на шумите и шумските дрвја;

Исправка на Законот за Уставниот суд на СР Црна Гора.

Во бројот 10 од 8 април 1964 година објавува:

Наредба за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности;

Правилник за регистрацијата на занаетчиските дукани на самостојните занаетчии;

Правилник за занаетчиските услуги што можат да се вршат од место до место и за условите за вршење на тие услуги.

Во бројот 11 од 18 април 1964 година објавува:

Закон за печатот на Социјалистичка Република Црна Гора и печатите на републичките и општинските органи во Социјалистичка Република Црна Гора;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување категории на патиштата од II и III ред;

Одлука за приходите со кои Заводот за статистика на Социјалистичка Република Црна Гора самостојно располага заради финансирање на определени расходи;

Правилник за користење патнички автомобили во општествена сопственост;

Правилник за работа на печаторезниците за изработка на печатите на СР Црна Гора и печатите на републичките и општинските органи во СР Црна Гора;

Упатство за големината, чувањето и употребата на печатите и штембилите на републичките и општинските органи.

Во бројот 12 од 24 април 1964 година објавува:

Закон за Републичкиот фонд за социјално осигурување;

Закон за Републичкиот комитет за туризам;

Закон за измени на Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Црна Гора;

Закон за здравственото осигурување на земјоделците.

Во бројот 13 од 30 април 1964 година објавува:

Одлука за финансирање на реконструкцијата на железничката пруга Никшиќ—Титоград;

Одлука за определување на највисоката граница до која можат да се определуваат норми на вонредните придонеси за здравствено осигурување во 1964 година;

Одлука за определување за гранките на дејноста, групите и подгрупите на организации во кои може да се определува додаен придонес за здравствено осигурување во 1964 година;

Одлука за определување на гранките на дејноста во кои може да се определува додаен придонес за инвалидско осигурување во 1964 година;

Одлука за највисоката граница до која собранијата на комуналните заедници можат да ја определат стопата на основниот придонес за здравствено осигурување за 1964 година;

Одлука за утврдување на начелата за определување на средствата што на училиштата и други установи за образование и воспитување им припаѓаат за вршење на нивните основни дејности во 1964 година;

Одлука за орочување на средствата на Општествениот инвестиционен фонд на СР Црна Гора во 1964 година;

Одлука за давање согласност на Завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;

Одлука за определување на средствата што од Републичкиот буџет се издвојуваат за основните дејности на училиштата и другите установи за воспитување и образование како приход на Републичкиот општествен фонд за школство во 1964 година;

Одлука за давање согласност на финансиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Одлука за определување на процентот што од вкупните средства остварени од придонесот за запослување работници на подрачјето на заводите за териториите на општините се издвојува за Републичкиот завод за запослување работници во 1964 година;

Уредба за ставање вон сила на Уредбата за стручниот совет за сообраќај и патишта;

Одлука за задолжување на СР Црна Гора кај Југословенската инвестициона банка по кредитот за финансирање на изградбата на сообраќајни објекти во 1964 година;

Решение за именување членови на Собранието на Заедницата за осигурување на СР Црна Гора што ги именува Извршниот совет;

Решение за именување претседател и членови и нивни заменици на Републичката комисија за дачочни жалби;

Решение за именување членови на Советот на Заводот за заштита на природата на СРЦГ што ги именува Извршниот совет;

Решение за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за прифаќање иселеници-повратници;

Правилник за службената облека на чуварите на шумите;

Исправка на Законот за печатот на СР Црна Гора и печатите на републичките и општинските органи во СР Црна Гора.

СОДРЖИНА:

	Страна
284. Указ за прогласување на Основниот закон за органите на управувањето во установите — — — — —	401
Основен закон за органите на управувањето во установите — — — — —	401
285. Указ за прогласување на Законот за ослободување од плаќање придонес од дејноста производство на спортски реквизити — — — — —	402
Закон за ослободување од плаќање придонес од дејноста производство на спортски реквизити — — — — —	402
286. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за народната одбрана — — — — —	402
Закон за измена на Законот за народната одбрана — — — — —	402
187. Указ за прогласување на Законот за дополненија на Законот за нормите на стопанските организации — — — — —	403
Закон за дополненија на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — — —	403
288. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за рударството — — — — —	403
Закон за измени и дополненија на Законот за рударството — — — — —	403
289. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	408
290. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	408

	Страна
291. Одлука за давање согласност на завршната сметка на Сојузниот општествен фонд за школство за 1963 година — — — — —	409
292. Одлука за давање согласност на финансиот план на Сојузниот општествен фонд за школство за 1964 година — — — — —	409
293. Одлука за именување заменици на старешини на сојузните органи на управата — — — — —	409
294. Препорака за унапредување на издавачката дејност — — — — —	409
295. Правилник за подолгиот платен годишен одмор на работниците на работни организации на работа во определени странски земји — — — — —	412
296. Наредба за одобрување на издавачките претпријатија кредити за продажба на книги на кредит на библиотеките — — — — —	412
297. Наредба за начинот на остварување на регресот за јагленот за коксирање увезен во 1963 и 1964 година — — — — —	413
298. Наредба за примена на Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи — — — — —	413
299. Наредба за дополнение на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко ѓубре за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	414
300. Упатство за поблиските услови и начинот на користење на средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1964 година за унапредување на земјоделството и шумарството — — — — —	414
301. Наредба за определување на маржата во прометот на големо на производи на црната металургија — — — — —	415
302. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за определување посебни услови за прометот на челик — — — — —	415
303. Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото на правниците во стопанството на Југославија — — — — —	416
304. Решение за прописите за квалитетот на коњи за колење — — — — —	416
305. Решение за југословенските стандарди за аноргански бази — — — — —	416
306. Решение за југословенскиот стандард од областа на хемиската индустрија — — — — —	416
307. Решение за југословенските стандарди за аноргански пигменти — — — — —	416
308. Решение за југословенските стандарди од областа на методите на хемиски испитувања на мангановите руди — — — — —	417
309. Упатство за начинот за исплатување на потрошувачките кредити одобрени на работниците, службениците и на другите определени категории корисници за подмирување на трошоците на годишниот одмор — — — — —	417
310. Упатство за измена и дополнение на Упатството за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници — — — — —	417
311. Измени и дополненија на Поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка од средствата на својот кредитен фонд и од други динарски средства, како и од расположивите девизни средства, ќе одобрува кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства — — — — —	417
Исправка на Правилникот за квалитетот на млекото и производите од млеко, сирината и млекарските култури, сладоледот и прашокот за сладолед, јајцата и производите од јајца — — — — —	418

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград